

ŠKODA KODIAQ FL Style

2.0 TDI EVO DSG – 200 HP – 4x4 – EU6

Боја: Бела Металик/ Moon White

Мотор: Common-rail diesel: 1.968 cc

Менувач: Автоматски DSG, 7 брзини

Ентериер: Штоф / кожа–Црна боја

Моќност: 147 kw / 200 КС

Погон: На сите тркала



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Сериска опрема

- » MATRIX LED предни светла со динамична контрола на агол и варијабилна дистрибуција на светлина / со LED дневни светла
- » Миеење на предните светла под притисок
- » ABS ESP HBA MKB EDL EBD, со Hill Hold / Hill Descent асистент
- » FRONT Assist – радар за автоматско сопирање при појава на препрека
- » SIDE Assist
- » CLIMATRONIC (3 zone) – автоматски клима уред со трозонско регулирање на температура
- » Навигациски систем AMUNDSEN со 8" дисплеј, 8 звучници, Voice Control, USB-C, BT, WLAN, Web радио
- » Преграда за безжично полнење
- » Smart Link конекција (безжично за Apple)
- » Дигитален радио прием
- » Color Maxi Dot борд компјутер
- » Греење на предни и задни седишта
- » Лумбална регулација на предните седишта
- » Висинско прилагодување на возачкото и на совозачкото седиште
- » Ентериер – кожа/ текстил
- » 18" Алуминиумски тркала ELBRUS со пневматици 235/55 R18
- » Сензори за паркирање, напред и позади
- » Камера за паркирање, позади
- » Driver Activity Alert – систем за предупредување на замор кај возачот
- » Ел. регулација, автоматско затемнување, преклопување на надворешни ретровизори со грејачи
- » Темпомат (Cruise Control) со ограничувач на брзина
- » Сензор за дожд со светлосен асистент
- » Електрична регулација на петтата врата
- » KESSY Full Advance – централно заклучување без клуч на сите врати
- » KESSY Go копче за палење на моторот
- » 7 воздушни перничииња (предни и странични за возач и совозач, кровни завеси за глава, перниче за колена на возач)
- » Амбиентално LED осветлување во ентериерот
- » Алуминиумски педали
- » Мрежа во багажникот
- » Фиоки под предните седишта
- » Комплет текстилни патосници
- » Пакет за лоши патишта
- » Двокрак мултифункционален кожен управувач со греење и педали за менување брзини, кожен менувач
- » Linear Diamonds декоративни инсерти
- » SUNSET
- » Ролетни на страничните задни стакла
- » Надворешен хром пакет
- » Декоративни лајсни на праговите
- » Електрична паркинг сопирачка
- » Електрика на предни и задни стакла
- » Преден потпирач за раце
- » Контрола на притисок во гумите
- » Делива задна клупа
- » Тонирани стакла
- » Челично резервно тркало
- » Греење прскалки за ветробран
- » Индикатори за сигурносни ремени
- » Сребрени кровни шини
- » Фиока за наочари
- » 12V приклучок во кабината и багажникот
- » EU6 стандард на емисија

Дополнителна опрема

- PJQ 18" Алуминиумски фелни ASKELLA со пневматици 235/55 R18
- WYC Style SAFETY & DRIVE пакет (LANE ASSIST / SIDE ASSIST / Адаптивен темпомат до брзина од 210 km/h со "follow to stop" функција (за DSG менувач / Virtual Cockpit)



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

45.920 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вклучени давачки

2.837.856 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 757
Тел. 02 26 03 758

office@porsche.com.mk
www.skoda.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia